

<b>Име и презиме</b>	<b>Биљана Гвероска</b>
<b>Звање</b>	<b>Научен советник</b>
<b>Позиција</b>	<b>Раководител на Оддел. за заштита на тутунот од болести, штетници и плевели</b>
<b>Адреса</b>	<b>Кичевски пат бб, 7 500 Прилеп, Република Македонија</b>
<b>Тел./факс</b>	<b>++389 48 412 760</b>
<b>e-mail</b>	<b>gveroska@t-home.mk</b>

**Кратко CV:**

**I. Датум и место на раѓање: 19.8.1966, Скопје**

**II. Универзитетско образование:**

**2005 - Докторска дисертација:** – „*Проучување на болеста кафеена дамкавост кај тутунот предизвикана од Alternaria sp. и можности за нејзино сузбивање во Република Македонија*“, Научен институт за тутун-Прилеп, Универзитет Св. Климент Охридски-Битола

**1999 – Магистерска теза:** „*Застапеност на ризосферната микрофлора и нејзиното влијание врз морфолошките и физиолошките карактеристики кај тутунот од тип прилеп*“, Природно-математички факултет, група биологија, насока биохемиско-физиолошка, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

**1990- Додипломски студии:** Природно-математички факултет, група Биологија, насока биохемиско-физиолошка, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

**III. Научни, наставни и стручни активности:**

**Научни активности:**

- 2013 - Научен советник**
- 2008- Виш научен соработник**
- 2005 - Научен соработник**
- 1999 - Асистент**
- 1994 - Помлад асистент**

**Наставни активности:**

- 2013 - редовен професор на предметите:**
- Заштита на тутунот од болести, штетници и плевели
  - Интегрална заштита на тутунот од болести
  - Интегрална заштита на тутунот од плевели
  - Екологија во обработката и преработката на туутнот

- 2012 - вонреден професор**
- 2008 - доцент**

**Стручни активности:**

**Членство:**

Совет на Научен институт за тутун-Прилеп, Научен совет на Научниот институт за тутун-Прилеп, Друштво за наука и уметност-Прилеп, Друштво за заштита на растенијата

#### **IV. Научноистражувачки активности:**

##### **- Публикации:**

- Практикум по заштита на тутунот од болести, штетници и плевели. Универзитет „Св. Климент Охридски-Битола”, ЈНУ Институт за тутун-Прилеп, 2004

##### **- Авторство на патенти, сорти**

**-Вкупен број на објавени трудови во меѓународни и домашни, научни и стручни списанија како и во зборници од собири - 73**

**- Вкупен број на учества на научни собири-конгреси, симпозиуми, конференции, советување и друго (заедно автор и коавтор) - 55**

#### **V. - Обуки и студиски престој**

Курс за интерни проверувачи, согласно со стандардот ISSO 17025, 14-15 декември 2013, Нови Сад